

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 59

20 март 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
868. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	874. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа	10
869. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	875. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и содржината на водење на дневник на градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор.....	12
870. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	2	876. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението.....	17
871. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	3	877. Објава за висината на минималната плата во бруто износ	20
872. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа Национална филхармонија - Скопје	3	Огласен дел	1-44
873. Правилник за формата и содржината на извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на "дофат на рака" и начинот на нивна примена	4		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

868.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар:

Реден број	Катастарска парцела	Катастарска општина	адреса				Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна Површина (м ²)
			Улица	Број на зграда	Влез	Кат	Број на посебен дел од зграда		
1	5346	Центар 1	Јордан Хаџи Константинов- Цинот бр.18А	1	1	приземје	1	Б4-6	ДП 42

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1225/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

869.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар:

Реден број	Катастарска парцела	Катастарска општина	адреса				Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна Површина (м ²)
			Улица	Број на зграда	Влез	Кат	Број на посебен дел од зграда		
1	5346	Центар 1	Јордан Хаџи Константинов- Цинот бр.18А	1	1	приземје	1	Б4-6	ДП 42

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1225/2
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

870.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар:

Реден број	Катастарска парцела	Катастарска општина	адреса				Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна Површина (м ²)
			Улица	Број на зграда	Влез	Кат	Број на посебен дел од зграда		
1	9022	Центар 1	Битпазарска бр.47	1	1	приземје	1	Б4-4	ДП 26

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1225/3
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

871.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар:

Реден број	Катастарска парцела	Катастарска Општина	адреса				Намена на зграда и друг објект	Намена на посебен дел од зграда	Вкупна површина (м ²)
			Улица	Број на зграда	Влез	Кат	Број на посебен дел од зграда		
1	12029	Центар 1	Велико Влаховиќ бр.3	1	1	подрум	1	А2-1	55

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1225/4
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

872.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВари НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ФИЛХАРМОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Национална филхармонија – Скопје се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - простории во зграда бр.1, намена на зграда ВЗ-7, кои се наоѓаат на улица „Кеј Димитар Влахов“, на КП бр.9509/16, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.109553, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – Х, со површина од 3919 м²,
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – ХС, со површина од 512 м²,
- влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда – ЛФ, со површина од 47 м²,
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 15 м²,
- влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 343 м²,
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ПП, со површина од 119 м²,
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 1386 м²,
- влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 79 м²,
- влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 489 м²,
- влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 100 м²,
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од зграда – Г, со површина од 507 м²,
- влез 1, кат ПО1, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 2031 м²,
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 206 м²,
- влез 1, кат ПО2, број 1, намена на посебен дел од зграда – Г, со површина од 2577 м²,
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 1332 м²,
- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – ДПД, со површина од 44 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1347/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**873.**

Врз основа на член 12-а став (3) од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ, ВИДОВИТЕ МЕТОДИ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТРАНСАКЦИЈАТА
ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРИНЦИПОТ НА „ДОФАТ
НА РАКА“ И НАЧИНОТ НА НИВНА ПРИМЕНА**

1. ОПШТА ОДРЕДБА**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за трансферни цени, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна примена.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ**Член 2**

(1) Извештајот за трансферни цени содржи:

1) Податоци на ниво на групата мултинационални претпријатија (Master File), кои се однесуваат на:

- организациска структура на групата мултинационални претпријатија;

- опис на дејностите на групата мултинационални претпријатија;

- нематеријални средства на групата мултинационални претпријатија;

- опис на меѓукомпаниски финансиски активности на групата мултинационални претпријатија и

- финансиски и даночни позиции на групата мултинационални претпријатија.

2) Податоци на ниво на даночниот обврзник (Local File), кои се однесуваат на:

- претпријатието - даночен обврзник;

- контролираните трансакции и

- финансиски информации,

3) Прилози.

(2) Извештајот од ставот 1 на овој член се изготвува во електронска или хартиена форма во А4 формат, во хартија во бела боја.

2.1. Податоци на ниво на групата мултинационални претпријатија**Член 3**

Податоците на ниво на групата мултинационални претпријатија кои се однесуваат на организациската структура на групата мултинационални претпријатија ја опфаќаат шемата на правната и сопственичка структура и географската локација на претпријатијата кои се дел од групата.

Член 4

Податоците на ниво на групата мултинационални претпријатија кои се однесуваат на описот на дејностите на групата мултинационални претпријатија опфаќаат:

1) Клучни двигатели на профитабилноста на групата;

2) Опис на синцирот на производство за главните производи или услуги на групата. Како главни производи или услуги се сметаат петте најголеми производи или услуги, мерено според приходот остварен од нив, односно сите производи кои имаат повеќе од 5% од вкупниот приход на групата;

3) Листа и краток опис на најважните услуги помеѓу членовите на групата (исклучувајќи ги услугите за истражување и развој), вклучувајќи опис на капацитетите на главните локации кои обезбедуваат важни услуги и опис на политиките за трансферни цени кои се однесуваат на распределбата на трошоците за услуги и утврдувањето на цените на услугите;

4) Опис на главните географски пазари за главните производи и услуги на групата;

5) Кратка функционална анализа, која ги опишува главните придонеси на членовите на групата во креирањето на вредноста на групата, односно извршените функции, преземените ризици и ангажираните средства и

6) Опис на главните промени во деловната структура, вклучувајќи преземања, спојувања, поделби и отуѓувања кои се случиле во претходниот даночен период.

Член 5

Податоците на ниво на групата мултинационални претпријатија кои се однесуваат на нематеријалните средства на групата мултинационални претпријатија опфаќаат:

1) Општ опис на стратегијата на групата за развој, поседување и искористување на нематеријалните средства, вклучувајќи локација на главните објекти за истражување и развој, како и на нивниот менаџмент;

2) Листа на нематеријалните средства на групата кои се важни за целите на трансферните цени, како и на субјектите кои ги поседуваат;

3) Листа на важни договори помеѓу утврдените поврзани лица кои се однесуваат на нематеријалните средства, вклучувајќи и договори за поделба на трошоци, услуги за истражување и лиценци;

4) Опис на политиката за трансферни цени на групата која се однесува на истражување и развој и на нематеријални средства;

5) Општ опис на сите важни преноси на нематеријални средства помеѓу поврзаните лица во текот на даночниот период, вклучувајќи ги лицата, државите и наместоците.

Член 6

Податоците на ниво на групата мултинационални претпријатија кои се однесуваат на описот на меѓукомпаниските финансиски активности на групата мултинационални претпријатија опфаќаат:

1) Општ опис за финансирањето на групата мултинационални претпријатија, вклучувајќи ги важните финансиски договори со неповрзани лица;

2) Листа на членови на групата на мултинационални претпријатија кои вршат централна финансирачка функција на групата, вклучувајќи ја државата според чие право субјектот е основан, како и местото на управување на истиот и

3) Општ опис на политиката за трансферни цени на групата мултинационални претпријатија која се однесува на финансиските договори меѓу поврзаните лица.

Член 7

Податоците на ниво на групата мултинационални претпријатија кои се однесуваат на финансиските и даночните позиции на групата мултинационални претпријатија опфаќаат:

1) Главни податоци од годишните консолидирани финансиски извештаи на групата и

2) Листа и краток опис на постоечки унилатерални претходни договори за цени (advance pricing agreements) на групата на мултилатерални претпријатија и други даночни одлуки кои се однесуваат на распределбата на приходи помеѓу државите.

Член 8

(1) При изготвување на извештајот во делот на ниво на групата мултинационални претпријатија, обврзникот користи податоци за даночниот период за кој се поднесува извештајот.

(2) По исклучок на став (1) на овој член, доколку обврзникот не располага со податоци за даночниот период за кој се поднесува извештајот, може да се користат податоци за претходниот даночен период.

2.2. Податоци на ниво на даночниот обврзник

Член 9

Податоците на ниво на даночниот обврзник кои се однесуваат на претпријатието - даночен обврзник опфаќаат:

1) Опис на менаџерската структура на обврзникот, организациска шема и опис на лицата на кои менаџментот на даночниот обврзник известува, како и државите во кои се наоѓа нивното седиште;

2) Детален опис на работењето и деловната стратегија на даночниот обврзник, вклучувајќи и информации дали даночниот обврзник бил вклучен во или зазега од деловни трансформации или пренос на нематеријален имот во тековната или претходната година, како и објаснување за нивното влијание врз даночниот обврзник и

3) Главните конкуренти.

Член 10

Податоците на ниво на даночниот обврзник кои се однесуваат на контролираните трансакции ја опфаќаат секоја категорија контролирани трансакции, односно трансакции помеѓу поврзани лица кои се предмет на анализа за трансферни цени, и содржат:

1) Опис на контролираните трансакции како и контекстот во кој истите се случиле;

2) Износ на плаќањата и приливите за контролираните трансакции во кои е вклучен даночниот обврзник, групирани по даночни јурисдикции на странскиот плаќач или примател;

3) Листа на поврзаните лица инволвирани во секоја контролирана трансакција, како и врската помеѓу нив;

4) Листа од сите договори склучени од даночниот обврзник во врска со трансакциите;

5) Детална функционална анализа и анализа на споредливоста на трансакциите на даночниот обврзник со поврзани лица, за секоја документирана контролирана трансакција;

6) Образложение за изборот на најсоодветниот метод за трансферни цени;

7) Образложение зошто поврзаното лице е избрано како тестирана страна, односно лице со кое се врши споредба;

8) Резиме на важните претпоставки направени при примената на избраниот метод на трансферни цени;

9) Објаснување на причините за примена на повеќегодишна анализа, доколку е применета повеќегодишна анализа;

10) Листа и опис на избрани споредливи неконтролирани трансакции, односно трансакции на обврзникот со неповрзани лица или помеѓу неповрзани лица (доколку постојат) и податоци за релевантни финансиски индикатори за независните претпријатија на кои се заснова анализата за трансферни цени, вклучувајќи и опис на постапката за избор на споредливите трансакции и податоци, како и изворот на податоците;

11) Опис на прилагодувањата кои се направени во однос на тестираната страна, споредливата неконтролирана трансакција, или и двете;

12) Заклучок дали трансферната цена е во согласност со принципот на „дофат на рака“ врз основа на применетиот метод на трансферни цени, како и објаснување за заклучокот;

13) Резиме на финансиските податоци користени при примената на избраниот метод на трансферни цени и

14) Листа од постоечки унилатерални, билатерални и мултилатерални претходни договори за цени (advance pricing agreements) и други даночни одлуки на кои даночниот орган не е една од страните, а кои се поврзани со контролираната трансакција.

Член 11

Податоците на ниво на даночниот обврзник кои се однесуваат на финансиските информации опфаќаат:

1) Главни податоци од годишните финансиски извештаи за даночниот обврзник, за засегнатиот даночен период;

2) Информации кои покажуваат како финансиските податоци кои се користени при примената на избраниот метод на трансферни цени се поврзани со годишните финансиски извештаи и

3) Резиме на релевантни финансиски податоци користени при утврдување на споредливоста, како и нивниот извор.

2.3. Прилози

Член 12

Како прилози кон извештајот за трансферни цени, обврзникот доставува:

1) Годишни консолидирани финансиски извештаи за групата мултинационални претпријатија;

2) Годишни финансиски извештаи за даночниот обврзник;

3) Копии од сите договори склучени од даночниот обврзник во врска со контролираните трансакции;

4) Копии од постоечки унилатерални, билатерални и мултилатерални претходни договори за цени (advance pricing agreements) и други даночни одлуки на кои даночниот орган не е една од страните, а кои се поврзани со контролираната трансакција;

5) Податоци, извештаи и документи кои се релевантни за изборот на методот за утврдување на цената на трансакцијата помеѓу поврзаните лица во согласност со принципот на „дофат на рака“ и

6) Други податоци, извештаи и документи кои обврзникот смета дека се релевантни за извештајот.

3. ИЗВЕШТАЈ ВО СКРАТЕНА ФОРМА

Член 13

(1) Извештајот во скратена форма содржи податоци за секоја категорија трансакции, односно група трансакции од ист вид, и тоа:

- 1) опис на трансакциите;
- 2) вредност на трансакциите и
- 3) поврзано лице со кое се извршени трансакциите.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се изготвува во електронска или хартиена форма во А4 формат, во хартија во бела боја.

4. МЕТОДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТРАНСАКЦИЈАТА ПОМЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРИНЦИПОТ НА „ДОФАТ НА РАКА“

Член 14

(1) Обврзникот го избира најсоодветниот метод за утврдување на цената на трансакцијата меѓу поврзаните лица во согласност со принципот на „дофат на рака“.

(2) Изборот на методот се базира на анализа на фактите при што е потребно да се согледа:

- 1) природата на трансакцијата;
- 2) достапност и веродостојност на податоците;
- 3) степенот на споредливост помеѓу трансакциите кои се извршени меѓу поврзани лица со трансакциите извршени со или помеѓу неповрзани лица и
- 4) соодветноста на користење на финансиските податоци на неповрзаните лица за анализа на усогласеноста на трансферните цени по поединечни видови на трансакции кои обврзникот ги извршува со поврзани лица.

(2) Во согласност со утврдениот метод, обврзникот ја дефинира споредливата трансакција или споредливите неповрзани деловни субјекти врз основа на кои ја

утврдил цената или опсегот на цената во согласност со принципот на „дофат на рака“, доколку не може да ги користи интерните податоци за споредливи трансакции.

(3) При изборот на споредливи неповрзани деловни субјекти и споредливи трансакции, обврзникот првенствено ги користи податоците кои се однесуваат на Република Северна Македонија. Доколку на овој начин не е возможно да се утврдат споредливи податоци, анализата може да се прошири и на другите земји, со тоа што се има предвид споредливоста на условите на работење на пазарите во тие земји и пазарот во Република Северна Македонија.

Член 15

(1) Методот за утврдување на трансферните цени се избира за секоја категорија трансакции.

(2) Во поединечни случаи можно е да се користи комбинација на неколку методи.

(3) Секој избран метод треба да биде практично применлив и за краен ефект да даде соодветни резултати за усогласеноста на трансферната цена со цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“.

Член 16

(1) При примена на методите за утврдување на цената на трансакцијата помеѓу поврзани лица во согласност со принципот на „дофат на рака“, може да се користат податоци за интерни и екстерни споредливи трансакции.

(2) Како интерна споредлива трансакција се смета трансакцијата остварена од страна на обврзникот или лице поврзано со него, со неповрзано лице.

(3) Како екстерна споредлива трансакција се смета трансакцијата остварена помеѓу неповрзани лица.

(4) При користење на податоци од екстерни споредливи трансакции, користените податоци треба да се јавно достапни.

(5) При користење на податоци за споредливи трансакции, се утврдува пазарен опсег на вредностите на податоците (цена или маржа). Пазарен опсег претста-

вуваат вредностите кои се наоѓаат во опсегот од 25-тиот перцентил до 75-тиот перцентил (интерквартилен опсег).

(6) Доколку вредноста на податоците (цена или маржа) е во рамките на пазарниот опсег, се смета дека е во согласност со принципот на „дофат на рака“. Доколку вредноста на податоците (цена или маржа) е надвор од рамките на пазарниот опсег, за вредност што е во согласност со принципот на „дофат на рака“ се смета медијаната (средната вредност) пресметана на пазарниот опсег.

Член 17

(1) За споредливост за потребите на примена на методите за утврдување на цената на трансакцијата помеѓу поврзани лица во согласност со принципот на „дофат на рака“ се применуваат следните фактори:

- 1) сличност на предметот на трансакцијата;
- 2) договорни услови;
- 3) економски, односно пазарни услови;
- 4) деловна стратегија;
- 5) фактори на ризик (општи деловни ризици, политички ризици, девизни курсеви, кредитни ризици и сл.)

и

6) извршени функции (дизајн на производ, изработка, монтажа, маркетинг, транспорт и складирање, менаџерски услуги, правни услуги, сметководствени услуги и сл.).

(2) Трансакцијата може да се смета за споредлива и доколку:

- 1) разликите помеѓу трансакциите кои се споредуваат не влијаат значително врз цената, и
- 2) може да се извршат разумни прилагодувања за да се елиминираат соодветните разлики.

4.1. Метод на споредлива неконтролирана цена

Член 18

Со методот на споредлива неконтролирана цена се споредува цената на производите или услугите во трансакциите помеѓу поврзани лица со цената на производите и услугите во трансакциите со неповрзани лица,

односно помеѓу неповрзани лица, пришто трансакциите кои се споредуваат се вршат во слични околности (во слични количини, на слични пазари и по слични услови).

4.2. Метод на препродажна цена

Член 19

(1) Методот на препродажна цена тргува од цената по која производот или услугата кои се купени од поврзани лица се препродаваат на неповрзани лица. Препродажната цена се намалува за споредливата бруто маржа, и остатокот се смета за цена којашто е во согласност со принципот „дофат на рака“.

(2) Споредлива бруто маржа е препродажната маржа остварена во споредливи неконтролирани трансакции со неповрзани лица, односно помеѓу неповрзани лица.

(3) Бруто маржата се утврдува на следниот начин:

Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба x 100

(4) Пресметката од ставот (3) на овој член се однесува на секоја категорија трансакции.

4.3. Метод на цена на чинење

Член 20

(1) Кај методот на цена на чинење прво се утврдуваат трошоците (цената на чинење) настанати во врска со трансакцијата, а потоа на нив се додава споредлива бруто маржа во зависност од функциите кои се вршат, ризикот кој се сноси и средствата кои се користат.

(2) Споредлива бруто маржа е маржата на трошоците која се остварува во споредливи неконтролирани трансакции со неповрзани лица, односно помеѓу неповрзани лица.

(3) Бруто маржата се утврдува по следната формула:

Бруто маржа = (Приходи од продажба - Цената на чинење) / Цена на чинење x 100

(4) Пресметката од ставот (3) на овој член се однесува на секоја категорија трансакции.

Член 21

За целите на примена на методот на цена на чинење се признаваат следните категории на трошоци:

1) директни трошоци (трошоци што се прават специфично за производство на даден производ

или за обезбедување на одредена услуга, како на пример, трошоците за сировини) и

2) индиректни трошоци (трошоци за производство на одреден производ или услуга кои, иако се блиску поврзани со производниот процес, можат да се однесуваат за повеќе производи или услуги, како на пример, трошоците на одделот за сервисирање што сервисира опрема која се користи за производство на различни производи).

4.4. Метод на трансакциска нето маржа

Член 22

(1) При примена на методот на трансакциска нето маржа се споредува нето профитната маржа, пресметана како нето-добивка во однос на соодветна основа (приходи, трошоци, средства и сл.), која обврзникот ја остварува во трансакциите со поврзани лица, со нето профитната маржа која се остварува во споредливи трансакции со неповрзани лица, односно помеѓу неповрзани лица, пресметана во однос на истата основа (приходи, трошоци, средства и сл.).

(2) Трансакциската нето маржа може да се пресмета на следните начини:

1) трансакциска нето маржа = (нето добивка/приходи од продажба)х100

2) трансакциска нето маржа = (нето добивка/оперативни трошоци)х100

3) трансакциска нето маржа = (нето добивка/средства)х100

(3) Обврзникот ја пресметува нето профитната маржа, за секоја категорија трансакции, според основата која е најсоодветна на природата на трансакциите.

(4) Обврзникот може да ја пресмета трансакциската нето маржа и на друг начин покрај начините од ставот

(2) на овој член, но во тој случај треба да даде детално образложение за таквиот пристап во документацијата за трансферни цени.

(5) При утврдувањето на трансакциската нето маржа која ја остварува обврзникот во трансакцијата од која произлегува трансферната цена, по правило се земаат предвид само оние оперативни приходи и оперативни трошоци кои се однесуваат на таа трансакција, и тоа во обем во кој придонеле во остварувањето на нето добивка во таа трансакција.

4.5. Метод на поделба на добивката

Член 23

Методот на поделба на добивката е најсоодветен метод за утврдување на цената на трансакцијата или трансакциите помеѓу поврзаните лица во согласност со принципот на „дофат на рака“ во случаите кога:

1) активностите на поврзаните лица се високо интегрирани, вклучуваат заедничко преземање на економски значајни ризици, или поединечно преземање на тесно поврзани ризици, и придонесите на секој од субјектите не можат да се анализираат изолирани еден од друг и/или

2) секој од субјектите во трансакцијата дава посебен и значаен придонес за трансакцијата или трансакциите, кој не може да се споредува со придонесите на неповрзани лица во споредливи околности.

Член 24

Примената на методот на поделба на добивката се врши на следниот начин:

1) Се утврдува вкупниот износ на оперативната нето-добивка која поврзаните лица заеднички ја оствариле од трансакцијата или трансакциите. По правило, износот на оперативната нето-добивка остварена од трансакцијата или трансакциите се утврдува без да се земат предвид финансиските трошоци и данокот на добивка;

2) Ако едно или повеќе поврзани лица преземаат функции кои не ги исполнуваат описите на активностите од член 23 на овој правилник а кои придонесуваат за вкупната добивка утврдена во точката 1) на овој член, добивката што им припаѓа од тие функции се утврдува користејќи ги најсоодветните методи за трансферните цени наведени во членовите 18, 19, 20 и 22 од овој правилник, и вака утврдените износи се одземаат од вкупниот износ на добивката за да се добие преостанатиот дел (резидуал) кој ќе биде предмет на поделба на добивката;

3) Вкупниот износ на оперативната нето-добивка или преостанатиот дел (резидуал) пресметан врз основа на точката 2) од овој член, се распределува на секое од лицата пропорционално на нивниот придонес во вкупната добивка, утврден врз основа на извршените функции, преземените ризици и користените средства.

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 25

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-2593/1

11 март 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

874.

Врз основа на член 182 став (5) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРИ НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА, СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ, СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ВОСПИТУВАЧИ И НЕГОВАТЕЛИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начинот на спроведување на обуките, како и за формата и содржината на образецот на лиценцата за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13, 154/13 и 175/18), во член 2 став (2) во алинејата 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 8 ставот (2) се брише.

Член 3

Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2594/1

18 март 2019 година

Скопје

Министер за труд

и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.

ПРИЛОГ

ОБРАЗЕЦ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРИ, СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ, СТРУЧНИ
СОРАБОТНИЦИ, НЕГОВАТЕЛИ И ВОСПИТУВАЧИ ВО УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА



Република Северна Македонија

Министерство за труд и социјална политика

КОМИСИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

ЛИЦЕНЦА

(вид на лиценца за работа)

(име и презиме)

(образовен профил)

Лиценцата важи од _____ до _____

Регистарски број

Претседател на Комисија за
лиценцирање

Одлука број _____

Министер за труд и социјална политика

ден, месец и година М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**875.**

Врз основа на член 132 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И СОДРЖИНАТА НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНИК
НА ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР, ОДНОСНО ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР****Член 1**

Во Правилникот за начинот и содржината на водење на дневник на градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/11) во член 3 во ставовите 2 и 3 зборовите “Република Македонија“ се заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 4 во ставовите 2 и 3 зборовите “Република Македонија“ се заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија“.

Член 3

Прилогот 1 и Прилогот 2 се заменуваат со нов Прилог 1 и Прилог 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2540/1

14 март 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ**

ДНЕВНИК
за вршење на инспекциски надзор на градежен инспектор

(име и презиме на градежен инспектор)

на Република Северна Македонија



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

[illegible]

Прилог 2

(грб на општината)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА _____

ДНЕВНИК

за вршење на инспекциски надзор на овластен градежен инспектор

(име и презиме на овластениот градежен инспектор)

на Република Северна Македонија

(грб на општината)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА _____

[illegible]

876.

Врз основа на член 259-б став 7 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/16), во членот 3 алинеја 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 5 алинеја 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Прилозите 3 и 4 се заменуваат со нови Прилози 3 и 4, кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2594/1

15 март 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број: _____

Датум: _____

ОДОБРЕНИЕ

за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба

На _____
(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое се издава
одобрението)_____
(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кое се издава
одобрението)Му се издава одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната пловидба
со:

- М/Б _____, запишан во Главната книга на
регистарот на бродови, влошка _____, на страна _____, што го води
Министерството за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата – Охрид.

- пловен објект _____, со рег.бр. _____,
(тип на пловен објект)
запишан во регистарот на чамци, книга _____, на страна _____, под број _____,
што го води Министерството за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата –
Охрид.

М.П.

(потпис на овластено лице)

Прилог 4

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број: _____

Датум: _____

О Д О Б Р Е Н И Е

за вршење на јавен превоз на стока во меѓудржавната/меѓународната пловидба

На _____
(назив на правното лице или име и презиме на физичкото лице на кое се издава
одобрението)_____
(седиште на правното лице или адреса на физичкото лице на кое се издава
одобрението)Му се издава одобрение за вршење на јавен превоз на стока во
меѓудржавната/меѓународната пловидба со:

- М/Б _____, запишан во Главната книга
на регистарот на бродови, влошка _____, на страна _____, што го води
Министерството за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата – Охрид.

- пловен објект _____, со рег.бр. _____
(тип на пловен објект)
запишан во регистарот на чамци, книга _____, на страна _____, под број _____,
што го води Министерството за транспорт и врски – Капетанија на пристаништата –
Охрид.

М.П.

(потпис на овластено лице)

877.

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2019 година изнесува 17.943,00 денари.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019059